



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 101-13-602-31

Среда, 1 септември 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XXI

Цена на овој број ...
плата за 1965 година изнесува 2.500.—
динари а за странство 3.500.— динари —
Редакција: Улица Јована Ристика бр.
1. Пошта Факс 226 — Телефон: цент-
рала 30-931, 30-932, 30-933 и 51-661. Служ-
ба за претплата 51-732 и Продавна
служба 51-671

716.

Врз основа на членот 64 став 1 точ. 1 и 2 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ

Член 1

Во Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 36/65) по членот 21 се додава нов член 21а, кој гласи:

„Трговските организации што се занимаваат со промет на сурова кожа и волна можат на залихите на сурова кожа и волна утврдени со пописот извршен во смисла на членот 17 од оваа уредба да остварат негативна разлика помеѓу цените што кај тие организации постоеле на 25 јули 1965 година и цените определени со одредбите од оваа уредба и од прописите донесени врз основа на неа.

Трговските организации што се занимаваат со промет на сол и кибрит можат на залихите на сол за човечка исхрана и кибрит утврдени со пописот извршен во смисла на членот 17 од оваа уредба да остварат негативна разлика во цената, од 10 динари за 1 килограм сол за човечка исхрана и 7 динари за една кутија кибрит од 50 шкорчиња. На пакувањето на кибрит што содржи помалку или повеќе од 50 шкорчиња можат да го остварат износот сразмерен со пакувањето од 50 шкорчиња.

Трговските и други работни организации што вршат промет на производи изработени од благородни метали и од скапоцени камења (тар. број 7 на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет) можат на залихите на благородни метали и скапоцени камења утврдени со пописот извршен во смисла на членот 17 од оваа уредба да остварат негативна разлика во цената, во височина од 24% од фактурната цена на добавувачите на тие производи.

Трговските организации што вршат промет на тутунови преработки можат на залихите на хартија за цигари во книшки утврдени со пописот извршен во смисла на членот 17 од оваа уредба да остварат негативна разлика во цената, во височина од 35% од фактурната цена на добавувачот на тој производ.

Негативната разлика во цената од ст. 1 до 4 на овој член се покрива од расположивите средства од посебната сметка кај Службата на општественото книговодство.

Поблиските услови и постапката за остварување на негативната разлика од ст. 1 до 4 на овој член ќе ги утврди сојузниот секретар за индустрија и трговија во согласност со сојузниот секретар за финансии.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 137

27 август 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

717.

Врз основа на членот 3 ст. 1, 2 и 4 од Законот за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ

1. Во Одлуката за начинот на пресметување на курсните разлики („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65 и 38/65) точката 7 се менува и гласи:

„7. Курсната разлика помеѓу новиот единствен курс и поранешниот пресметковен курс, утврдена според оваа одлука, се должни да ја уплатат стопанските организации и сите други општествени правни лица и граѓански правни лица, и тоа:

1) до 30 ноември 1965 година, стопанските организации на средставата за покривање депонирани по акредитиви и гаранции за увоз на стоки и услуги, како и на дознаките извршени до 25 јули 1965 година на име аванс за стоките што ќе бидат увезени по 25 јули 1965 година;

2) до 30 септември 1965 година односно до одо-брувањето на бескаматен кредит за уплата на позитивните курсни разлики, стопанските организации на побарувањата според девизните сметки кај банките во Југославија и кај банките и деловните партнери во странство;

3) до рокот што специјализираните и други овластени деловни банки ќе го утврдат со Народната банка на Југославија, банките за уплата на позитивните курсни разлики на средствата на нивниот кредитен фонд во девизи;

4) до 30 јуни 1966 година, општествено правните и граѓанските правни лица на средствата што ги држат на девизни сметки кај банките во Југославија или кај банки и деловни партнери во странство.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, нема да се уплатуваат курсни разлики на средствата што ги држат на девизни сметки кај банките во Југославија или кај банки и деловни партнери во странство оние општествени правни и граѓански правни лица што немаат стопанско-деловен карактер, ако се тие средства остварени во странство или се добиени од странство.

Сојузниот секретар за финансии ќе определи кои општествени правни и граѓански правни лица од ставот 2 на оваа точка немаат стопанско-деловен карактер.“

2. По точката 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„7а. На стопанските организации што се должни да ги уплатат позитивните курсни разлики во смисла на точката 7 под 2 на оваа одлука, деловните банки можат од средствата на депозитот по видување и од кредитите добиени од Народната банка на Југославија да им одобруваат бескаматен кредит во смисла на членот 3 став 2 од Законот за паритетот на динарот.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка деловните банки можат да ги одобруваат со рок за враќање до донесувањето на завршната сметка на стопанската организација за 1965 година или до донесувањето на завршната сметка за 1966 година.

Барањето за кредит од ставот 1 на оваа точка стопанските организации можат да го поднесуваат до банките до 30 септември 1965 година.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ.“

Р. п. бр. 139

27 август 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

718.

Врз основа на членот 64 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ДОМАШНАТА ВОЛНА МЕРИНО И ПОЛУМЕРИНО И ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО ПРОМЕТ НА ТЕКСТИЛНИ СУРОВИНИ

1. Одлуката за определување на највисоките продажни цени за домашната волна мерино и полумерино и за користење на средствата остварени со промет на текстилни суровини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/59 и 12/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/64) и Наредбата за начинот на уплатување и користење на средствата од придонесот за изедначување на цените на домашните и увозните текстилни суровини („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/59) престануваат да важат.

2. За волната од увозот што им е испорачана на непосредните корисници до 25 јули 1965 година, увозниците на волна се должни да го пресметат и уплатат придонесот според прописите наведени во точката 1 од оваа одлука во корист на сметката бр. 841—44 — Изедначување на цените на домашните и увозните текстилни суровини

3. За волната од домашно производство мерино и полумерино што е преземена до 25 јули 1965 година, може да се оствари надоместок според прописите наведени во точката 1 од оваа одлука со поднесување на барање за наплата до 30 септември 1965 година.

Ако корисникот на надоместокот не го поднесе барањето за надоместок до рокот од ставот 1 на оваа точка, го губи правото на остварување на овој надоместок.

Исплатата на надоместокот се врши на товар на сметката од точката 2 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ.“

Р. п. бр. 138

27 август 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

719.

Врз основа на членот 194 од Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64), државниот секретар за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ВОЈНИЦИТЕ, ПИТОМЦИТЕ НА ВОЕНИТЕ УЧИЛИШТА И ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ОТПУШТЕНИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА ШТО ПОВРЕДАТА ИЛИ ЗАБОЛУВАЊЕТО ГО ДОБИЛЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНАТА СЛУЖБА

Член 1

Здравствената заштита пропишана со членот 189 ст. 2 и 3 и со членот 190 од Законот за Југословенската народна армија, за војниците, питомците на воените училишта и воените обврзници отпуштени од Југословенската народна армија што повредата или заболувањето го добиле за време на воената служба или на кои за време на воената служба им се влошило заболувањето што го имале пред стапувањето во Југословенската народна армија (во натамошниот текст: корисниците), опфаќа:

- 1) лекарски прегледи и лекувања;
- 2) давање лекови и санитарски материјали потребни за лекување;
- 3) давање протези и други помагала, помошни и санитарски справи;
- 4) стационарно и амбулантно лекување во воените здравствени установи а, под определени услови, и во други здравствени установи;
- 5) надоместок на патните трошоци во врска со користењето на здравствената заштита, која се состои од надоместок на износот на цената на возниот билет на II класа патнички воз односно брод или надоместок на износот на цената на возниот билет за автобус — при заминување и враќање.

Член 2

Правото на здравствена заштита корисниците го остваруваат врз основа на здравствената книшка.

Член 3

На војник, питомец на воено училиште односно на воен обврзник кој од Југословенската народна армија се отпушта заради неспособност за воена служба, надлежната пониска военолекарска комисија, на барање од претпоставениот старешина или од лекарот што го лекувал односното лице, му издава лекарски комисиски наод во смисла на членот 34 од Правилникот за военолекарските комисији („Службени војни лист“, бр. 15/64). На барање од општинскиот орган на управата надлежен за работата на народната одбрана, военолекарската комисија им издава таков наод и на војниците, питомците на воените училишта и на воените обврзници кај кои ќе се појави заболување во рок од два месеца по отпуштањето од Југословенската народна армија (член 189 став 3 на Законот за Југословенската народна армија).

Член 4

Корисникот поднесува барање за признавање на правото на здравствената заштита до општинскиот орган на управата надлежен за работите на народната одбрана во местото на своето постојано живеење. Кон барањето корисникот е должен да го поднесе и лекарскиот комисиски наод од членот 3 на овој правилник.

Ако органот на управата од ставот 1 на овој член најде дека се исполнети условите за признавање на правото на здравствена заштита, му издава на корисникот здравствена книшка во која го наведува податокот за која повреда односно заболување корисникот има право да користи здравствена заштита на товар на претсметката на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Ако органот на управата од ставот 1 на овој член утврди дека подносителот на барањето не ги

исполнува условите предвидени со членот 189 ст. 2 и 3 односно со членот 190 на Законот за Југословенската народна армија, донесува решение со кое го одбива барањето.

Против првостепеното решение подносителот на барањето има право на жалба до надлежната команда на воениот округ во рокот предвиден со Законот за општата управна постапка.

Член 5

За остварување на правото на користење здравствена заштита корисникот му се обрнува на најблискиот трупен лекар или на лекарот на гарнизонската амбуланта кој, ако најде дека е потребно лекување, го упатува корисникот на преглед кај лекар-специјалист или непосредно на лекување во воена здравствена установа.

Во местата каде нема воен лекар, како и во итни случаи, корисникот може да му се обрне на лекар на здравствена установа што не е воена а овој, ако најде дека е потребно лекување, го упатува корисникот во воена здравствена установа.

Корисникот може да се упати на лекување во здравствена установа што не е воена, под условот и на начинот со кој се упатуваат воените осигуреници.

Во итни случаи здравствена заштита не може да се одбие поради тоа што корисникот не може веднаш да ја покаже здравствената книшка.

Член 6

Ако корисникот е упатен на лекување во здравствена установа која не е воена, таквата здравствена установа за примањето на односното лице веднаш ќе ја извести надлежната команда на военото подрачје на чија територија корисникот постојано престојува.

По завршеното лекување здравствената установа ќе ѝ достави на командата на военото подрачје сметка на трошоците за лекување, заради наплата.

Члан 7

Пропишувањето на лекови на корисниците го врши надлежниот воен лекар на рецептите пропишани за воените осигуреници.

Ако лекот го пропишува лекар на здравствена установа што не е воена, на рецептот се назначува бројот на здравствената книшка и органот на општинското собрание што ја издал здравствената книшка.

Корисниците не учествуваат во поднесувањето на трошоците на издадените лекови.

Член 8

Лековите ги издаваат воени аптеки. Ако во местото нема воена аптека или друга воена санитарска установа односно ако воената аптека или воената санитарска установа го нема пропишаниот лек, лекот може да се подигне во аптека што не е воена.

Ако воената аптека го нема односниот лек, аптекарот врз грбот од рецептот ќе назначи дека лекот може да се подигне во аптека што не е воена.

Член 9

Плаќањето на здравствените услуги и на лековите на здравствените установи и на аптеките што не се воени, го врши командата на военото подрачје на чија територија корисникот постојано престојува.

Член 10

Трошоците за превоз во врска со лекувањето надвор од местото на живеењето корисниците ги плаќаат од своите средства, а износот на тие трошоци им го надоместува командата на военото подрачје од членот 9 на овој правилник, и тоа по завршеното патување и по поднесеното писмено барање.

Барањето за надоместокот на трошоците за превоз треба да содржи име и презиме на корисникот, број на здравствената книшка и назив на органот што ја издал книшката, релација и датум на извршеното патување. Кон барањето се прилага потврда од лекар дека е извршен лекарски преглед.

Член 11

Трошоците за превоз при заминувањето на преглед кај военолекарска комисија и при враќање од тој преглед, им се надоместуваат на корисниците само ако се установи правото на здравствена заштита.

Член 12

Кога ќе настапат околностите што го предизвикуваат престанокот на правото на користење на здравствената заштита од членот 189 ст. 2 и 3 и членот 190 на Законот за Југословенската народна армија, корисникот е должен здравствената книшка да му ја врати на општинскиот орган на управата што ја издал книшката.

Органот на управата од ставот 1 на овој член ќе побара враќање на здравствената книшка од корисникот кога ќе истече рокот од членот 190 на Законот за Југословенската народна армија, како и кога ќе дознае дека настапиле други причини за престанок на правото на користење на здравствената заштита на товар на претсметката на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 13

Здравствената книшка врз основа на која корисникот го докажува своето право на здравствена заштита, општинскиот орган на управата надлежен за работите на народната одбрана е должен секоја година да ја заверува и нејзиното важење да го продолжува, доколку не настапат случаите од членот 12 на овој правилник.

Член 14

Образецот на здравствената книшка го утврдува началникот на Санитетската управа на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за здравствената заштита на лицата кои поради повреди или оболенија се отпуштени од Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57).

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 53

10 јули 1965 година

Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

720.

Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА МЕРКИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ЧУМАТА КАЈ СВИЊИТЕ И АТИПИЧНАТА ЧУМА КАЈ ПЕРДУВЕСТАТА ЖИВИНА

Член 1

Заради спречување појавата на чумата кај свињите и атипичната чума кај пердувестата живина, држателите на добиток се должни да вршат превентивни бележења на свињите и живината определени врз основа на членот 40 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот.

Држателите на добиток се должни да вршат и исклучителни превентивни бележења на свињите односно живината, ако постои опасност дека ќе се појави зараза.

Просториите и дворовите во кои престојуваат свињи односно живина мораат секојдневно да се чистат, а особено ако постои опасност од појава на зараза

Член 2

Ако се дојави зараза, или ако се појават знаци по кои може да се посомнева дека свињи односно живина оболела или пцовисала од зараза, држателот на добиток е должен да му го пријави тоа веднаш на надлежниот орган на управата или на најблиската ветеринарна служба и веднаш да преземе потребни мерки за сузбивање и ископачување на заразата.

Член 3

Ако се утврди зараза или ако постои сомнение дека се појавила зараза, држателот на добиток односно надлежниот ветеринарен инспектор мора да ѝ достави потребен материјал заради дијагностичко испитување на стручната установа од членот 78 на Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот.

Член 4

Држателот на добиток е должен да ги преземе сите потребни мерки за сузбивање и ископачување на заразата, а особено:

- 1) издвојување на здравиот од заразениот добиток;
- 2) превентивно бележење на сите свињи односно живина во заразениот двор на кои не се забележени знаци на зараза;
- 3) секојдневно механичко чистење и дезинфекција на просториите во кои и местата на кои престојува заразениот добиток, се' до престанокот на заразата;
- 4) колење или утепување на заразените животни и на животните за кои се сомнева дека се заразени со чума кај свињите или со атипична чума кај пердувестата живина;
- 5) отпремање на мршите од пцовисан или утепан добиток во кафилерији заради преработка или нивно нештетно уништување.

Член 5

Потребните мерки мораат да се преземат се' до престанокот на заразата, кога мора да се изврши и завршна дезинфекција.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за мерките и постапката за спречување, сузбивање и искоренување на чумата кај свињите и кокошките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/63).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 323-39/65-6

18 август 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

721.

Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕТО НА ИНДУСТРИСКИТЕ КЛАНИЦИ И ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТАТА ВО НИВ

Член 1

Во Правилникот за уредување на индустриските кланици и за организацијата на работата во нив („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/56 и 44/61) насловот на правилникот се менува и гласи: „Правилник за внатрешното уредување на извозните кланици и објекти за обработка и преработка на јајца, млеко и риби, за начинот на вршење ветеринарна контрола во тие објекти и за организацијата на работата во нив“.

Член 2

Чл. 1 до 7 се заменуваат со седум нови членови, кои гласат:

„Член 1

Месо, јајца, млеко и риби, како и нивни производи, можат да се извезуваат ако се произведени во објектите што ги исполнуваат условите пропишани со овој правилник и ако за тие објекти е издадено решение дека ги исполнуваат тие услови (извозни објекти).

Член 2

Барањето за издавање на решението од членот 1 на овој правилник се поднесува до Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Кон барањето мора да се поднесе:

- 1) проект на елаборат;
- 2) опис на уредот и опремата;
- 3) опис на организацијата на работата во објектот и шема на технолошкиот процес, со означување на максималниот дневен капацитет на производството на секој одделен производ;
- 4) список на производите што ќе се произведуваат, во објектот со начинот на производството и со рецептура.

Член 3

Решението од членот 1 на овој правилник го донесува Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство врз основа на образложено мислење од стручна комисија и со согласност на Сојузниот секретаријат за трговија и индустрија.

Стручната комисија од ставот 1 на овој член се состои од пет членови: ветеринарен инспектор, санитарен инспектор или лекар хигиеничар, санитарен инженер, од претставник на собранието на општината на чија територија се наоѓа објектот и од претставник на организацијата на која ѝ припаѓа објектот.

Стручната комисија ја формира сојузниот секретар за земјоделство и шумарство.

Член 4

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство води евиденција за објектите за кои е донесено решение дека се извозни објекти.

Член 5

Во решението од членот 1 на овој правилник ќе се внесе и бројот под кој е евидентиран објектот (извознички контролен број) како и означувањето на извозниот објект.

Член 6

Секоја пратка на производи што се извезува од извозни објекти мора да има ознака на извозничкиот контролен број.

Ознаката на извозничкиот контролен број мора да биде врз обвивката на пратката видно натисната

со жиг. Ако производите се извезуваат без обвивка, извозничкиот контролен број мора да биде натиснат со жиг врз секое одделно парче на тој производ.

Извозничкиот контролен број мора да биде во големина од 8 mm.

Член 7

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на кланиците во кои се врши преработка и обработка на дивеч.“

Член 3

Насловот на главата II се менува и гласи: „II. Кланици“ и под него се додава нов поднаслов: „1. Услови за подигање кланица“.

Член 4

Во членот 8 ставот 7 се брише.

Член 5

Насловот на главата III се заменува со нов поднаслов, кој гласи: „2. Уредување на кланица“.

Член 6

Насловот на главата IV се заменува со нов поднаслов, кој гласи: „3. Распоред на зградите“

Член 7

Во членот 22 зборот: „индустриските“ се брише.

Член 8

Во членот 23 зборовите: „ако за тоа добие посебно одобрение од Сојузната управа за работи на ветеринарството“ се заменуваат со зборовите „ако за таа кланица е донесено решението од членот 1 на овој правилник“.

Член 9

Членот 27а се брише.

Член 10

Во членот 32 по зборот: „осек“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „која мора да биде оддалечена најмалку 300 m од производствените оддели.“

Член 11

Насловот на главата V се заменува со нов поднаслов, кој гласи: „4. Внатрешно уредување на просториите“.

Член 12

Насловот на главата VI се заменува со нов поднаслов, кој гласи: „5. Уреди, машини и алати“.

Член 13

Насловот на главата VII се заменува со нов поднаслов, кој гласи: „6. Снабдување со вода и постапка со отпадочни води“.

Член 14

Насловот на главата VIII се заменува со нов поднаслов, кој гласи: „7. Организација на работата во кланиците“.

Член 15

Насловот на главата IX се заменува со нов поднаслов, кој гласи: „8. Персонал запослен во кланицата“.

Член 16

Членот 54 се менува и гласи:

„Прегледот и утврдувањето на здравствената состојба на лицата од членот 53 на овој правилник, како и издавањето на здравствена книшка на тие лица, се вршат на начинот пропишан со посебни прописи.“

Член 17

Насловот на главата X се заменува со нов поднаслов, кој гласи: „9. Ветеринарно-санитарна контрола“.

Член 18

Членот 56 се менува и гласи:

„Колењето на добиток и обработката и преработката на месо подлежат на задолжителен ветеринарно-санитарен преглед од надлежниот ветеринарен инспектор.“

Член 19

Во членот 57 ставот 1 се менува и гласи:

„Надлежниот ветеринарен инспектор е должен да се грижи ветеринарно-санитарниот ред и чистота во кланицата да бидат беспрекорни“.

Член 20

Во членот 60 зборовите: „чл. 63 точ. 3 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразни болести,“ се заменуваат со зборовите: „одредбите од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот“.

Член 21

Во членот 61 во заграда по бројот: „44/52“ се додаваат запирка и броевите: „52/60 и 30/61“.

Член 22

Насловот на главата XI и чл. 62 до 65 се менуваат и гласат:

„III. ОБЈЕКТИ ЗА ОБРАБОТКА И ПЕРЕРАБОТКА НА ЈАЈЦА, МЛЕКО И РИБИ

Член 62

Објектите за обработка и преработка на јајца мораат да бидат изградени како посебни објекти и да ги имаат следните уреди и простории:

- 1) одделение за примање и сортирање јајца;
- 2) одделение за обработка и преработка на јајца;
- 3) одделение за складирање готови производи;
- 4) простор за сместување амбалажа;
- 5) простории за ладење (ладилници).

Член 63

Објектите за обработка и преработка на млеко мораат да бидат изградени како посебни објекти и да ги имаат следните уреди и простории:

- 1) простории за примање млеко;
- 2) простории и уреди; за обработка и пастеризација на млеко;
- 3) простории и уреди за производство на млечни производи;
- 4) простории за ладење;
- 5) простории за складирање готови производи;
- 6) простории и уреди за перење и сместување амбалажа.

Член 64

Објектите за обработка и преработка на риби и за производство на конзерви од риби можат да вршат извоз на производите од тие објекти ако ги имаат следните простории и уреди:

- 1) простории за обработка на риби;
- 2) простории за конзервирање риби;
- 3) уреди за стерилизација на конзервите;
- 4) простории за пакување конзерви;
- 5) простории за складирање готови производи;
- 6) простории за сместување амбалажа;
- 7) простории и уреди за ладење (ладилници).

Член 65

На уредувањето, ветеринарно-санитарната работа и организацијата на работата во објектите од чл. 62, 63 и 64 од овој правилник се применуваат согласно одредбите од овој правилник што се однесуваат на кланиците, освен одредбите од чл. 11 до 16, 22 до 32, 34 до 36, 40, 44 и 45 на овој правилник.“

Член 23

Чл. 66 до 69 се бришат.

Член 24

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 323-37/65-6
18 август 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

722.

Врз основа на членот 93 став 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВЕТЕРИНАРНА КОНТРОЛА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА ДОБИТОК И МЕСО И ЗА НАЧИНОТ НА УТОВАР, ИСТОВАР И ПРЕТОВАР НА ДОБИТОК И МЕСО

Член 1

Во Правилникот за начинот на ветеринарна контрола при превозот на добиток и месо и за начинот на утовар, истовар и претовар на добиток и месо („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56 и 44/56) членот 1 став 1 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „кога е тој преглед задолжителен.“

Ставот 2 се брише.

Член 2

Чл. 2 и 4 се бришат

Член 3

Во членот 5 став 1 зборовите: „народниот одбор на општината“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на општинското собрание“, а заградата и зборовите во заградата се бришат.

Член 4

Во членот 6 став 1 зборовите: „народниот одбор на општината“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 5

Во членот 8 став 2 зборовите: „народниот одбор на општината“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 6

Во членот 10 ставот 2 се брише.

Член 7

Во членот 13 став 2 зборовите: „народниот одбор на општината“ се заменуваат со зборовите: „надлежниот орган на општинското собрание“.

Член 8

Во членот 14 заградата со зборот: „уверение“ се брише.

Член 9

Во членот 17 по зборот: „сообраќај“ запирката се заменува со точка, а натамошните зборови до крајот се бришат.

Член 10

Во членот 18 став 1 зборовите во заграда се менуваат и гласат: „член 53 став 5 од Основниот

закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот“.

Член 11

По членот 41 се додава нова глава со два члена, кои гласат:

„IIIа. Утовар, истовар и претовар на добиток и месо што се извезуваат, увезуваат или превезуваат

Член 41а

Одредбите од овој правилник се однесуваат и на вршењето на ветеринарна контрола при утоварот, истоварот и претоварот на добиток и месо, што се извезуваат, увезуваат или превезуваат.

Член 41б

При утоварот на добиток и месо и производи од месо надлежниот ветеринарен инспектор издава документ за здравствената состојба на пратката (уверение) на образецот пропишан со меѓународен договор или на образецот пропишан со Упатството за спроведување на контрола од страна на ветеринарниот инспектор при превозот со средствата на јавниот сообраќај на пратки на добиток, сировини од добиток, производи и отпадоци, како и предмети со кои можат да се пренесуваат заразни болести кај добитокот („Додаток на Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61, „Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63, 38/64 и 40/65).

Член 12

Членот 42 се брише.

Член 13

Зборовите: „претходниот член“ и „претходниот став“ се заменуваат со соодветните броеви на членот односно ставот на кој се однесува брикувањето.

Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 323-35/65-6

18 август 1965 година
Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

723.

Врз основа на членот 85 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за земјоделството и шумарство пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ВЕТЕРИНАРНА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО, КВАЛИТЕТОТ, ПАКУВАЊЕТО И ОБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ ВО СОЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

1. Во Упатството за начинот на вршење ветеринарна контрола над производството, квалитетот, пакувањето и обележувањето на месото и на производите од месо наменети за извоз во Соединетите Американски Држави („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57) во точката 4 ставот 2 се брише.

2. Во обрасците на уверенијата А и Б називите: „Федеративна Народна Република Југославија“, — Сојузна управа за работи на ветеринарството“ се заменуваат со називите: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија — Сојузен секретари-

јат за земјоделството и шумарство — Ветеринарна служба“.

Во образецот на уверението А зборовите: „што го регулираат прегледот на месото на земјата увозница“ се заменуваат со зборовите: „на Министерството за земјоделство на Соединетите Американски Држави“.

3. Во целиот текст на упатството називот: Сојузна управа за работи на ветеринарството“ се заменува со називот: „Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство“.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 323-38/65-6

18 август 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с.р.

724.

Врз основа на членот 85 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство, пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ КОНТРОЛА ОД СТРАНА НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСПЕКТОР ПРИ ПРЕВОЗОТ СО СРЕДСТВА НА ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ НА ПРАТКИ НА ДОБИТОК, СУРОВИНИ ОД ДОБИТОК, ПРОИЗВОДИ И ОТПАДОЦИ, КАКО И ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖАТ ДА СЕ ПРЕНЕСУВААТ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ДОБИТОКОТ

1. Во упатството за спроведување контрола од страна на ветеринарниот инспектор при превозот со средства на јавниот сообраќај на пратки на добиток, сировини од добиток, производи и отпадоци, како и предмети со кои можат да се пренесуваат заразни болести кај добитокот (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61, „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63 и 38/64) точ. 1 до 15 се бришат.

2. Во точката 16 став 1 во уводната реченица, по зборот: „Ако“ се додава зборот: „надлежни“.

Во одредбата под 1 зборовите: „сточног пасоша“ се заменуваат со зборовите: „уверења о здравственом стању стоке“.

Во ст. 2 до 4 зборот: „срески“ се заменува со зборот: „надлежни“.

3. Во точката 17 став 1 по зборот: „надзором“ се додава зборот: „надлежно“.

Во ставот 2 зборовите: „среског народног одбора“ се бришат.

4. Во точ. 24 до 28 називот: „Савезна управа за послове ветеринарства“ се заменува со називот: „Савезни секретаријат за пољопривреду и шумарство — Ветеринарска служба“, во соодветен падеж.

5. Во точката 30 зборовите: „ветеринарски инспектор среског народног одбора“ се заменуваат со зборовите: „надлежни ветеринарски инспектор“.

6. Точ. 31 до 34 се бришат.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 323-40/65-6

18 август 1965 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с.р.

725.

Врз основа на членот 61 став 2 од Основниот закон за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/61 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ТАКСИТЕ ШТО СЕ НАПЛАТЕНИ НА СТРАНКИ ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Средствата остварени во 1964 година од таксите што се наплатени на странски друмски моторни возила според тар. бр. 146 и 147 од Законот за административните такси („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/59, 23/61 и 53/62) ќе се користат до износот од 510 милиони динари за намените и на начинот што се определени со ова решение.

2. Средствата од точката 1 на ова решение ќе се употребат:

милиони динари

1) за изработка на студии од областа на јавните патишта, до износот од — — —	60
2) за изработка на техничка документација за патиштата од I и II ред, до износот од	430
3) за изработка на технички прописи од областа на јавните патишта, до износот од	20
3) Средствата од точката 2 на ова решение ќе ги користат:	

1) Републичкиот секретаријат за сообраќај и патишта на СР Босна и Херцеговина — за изработка на техничка документација за патиштата од I и II ред на територијата на СР Босна и Херцеговина до износот од 85 милиони динари;

2) Заедницата на претпријатијата за патишта на СР Македонија — за изработка на техничка документација за патиштата од I и II ред на територијата на СР Македонија до износот од 40 милиони динари;

3) Заедницата на претпријатијата за патишта на СР Словенија — за изработка на техничка документација за патиштата од I и II ред на територијата на СР Словенија до износот од 50 милиони динари;

4) Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски на СР Србија до износот од 150 милиони динари, од што:

— за изработка на студии од областа на јавните патишта на територијата на СР Србија до износот од 40 милиони динари;

— за изработка на технички прописи од областа на јавните патишта до износот од 20 милиони динари;

— за изработка на техничка документација за патиштата од I и II ред на територијата на СР Србија до износот од 90 милиони динари;

5) Заедницата на претпријатијата за патишта на СР Хрватска — за изработка на техничка документација за патиштата од I и II ред на територијата на СР Хрватска до износот од 100 милиони динари;

6) Претпријатието за патишта, Титоград — за изработка на техничка документација за патиштата од I и II ред на територијата на СР Црна Гора до износот од 35 милиони динари;

7) Дирекцијата за изградба на Јадранскиот пат на територијата на СР Црна Гора — за изработка на техничка документација за друмски мост со пристапи над протоколот Вериге на трасата на Јадранскиот пат кај влезот во заливот на Бока Которска до износот од 30 милиони динари;

8) Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски — за изработка на студии од областа на јавните патишта до износот од 20 милиони динари.

Средствата од ставот 1 на оваа точка ќе се користат за намените од точката 2 на ова решение според подробните спецификации за употреба на определените износи на средствата, што ги изработиле корисниците од ставот 1 на оваа точка.

Спецификациите од ставот 2 на оваа точка корисниците ќе ги достават до надлежната републичка банка.

4. Средствата од точката 3 став 1 на ова решение ќе се користат до потрошувањето.

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 987
26 август 1965 год.
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Милијан Неоричиќ, с. р.

726.

Врз основа на членот 35 ст. 1 и 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРОПИСИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ГОВЕДАТА И ОВЦИТЕ ЗА КОЛЕЊЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат Прописи за квалитетот на говедата и овците за колење (II изменето и дополнето издадени) ПК-Е 2.

2. Прописите од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за Прописите за квалитетот на говедата и овците за колење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/62).

4. Прописите од точката 1 на ова решение влегуваат во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето на ова решение во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-5275/1
26 август 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

727.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕРАБОТКАТА НА ТУТУН

1. Во Решението за југословенските стандарди од областа на преработката на тутун („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65) точката 3 се менува и гласи:

„3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 јули 1966 година.“

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-5383/1
26 август 1965 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
716. Уредба за дополние на Уредбата за начинот за формирање на цените и за пресметување на разликата во цените —	1529
717. Одлука за измена и дополние на Одлуката за начинот на пресметување на курсните разлики — — — — —	1529
718. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за домашната волна мерино и полумерино и за користење на средствата остварени со промет на текстилни суровини — — — — —	1530
719. Правилник за постапката за остварување на правото на здравствена заштита на војниците, питомците на воените училишта и воените обврзници отпуштени од Југословенската народна армија што повредата или заболувањето го добиле за време на воената служба — — — — —	1530
720. Правилник за мерките и постапката за отстранување и спречување на чумата кај свињите и атипичната чума кај пердувестата живина — — — — —	1531
721. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за уредувањето на индустриските кланици и за организацијата на работата во нив — — — — —	1532
722. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за начинот на ветеринарна контрола при превозот на добиток и месо и за начинот за утовар, истовар и претовар на добиток и месо — — — — —	1534
723. Упатство за измени на Упатството за начинот на вршење ветеринарна контрола над производството, квалитетот, пакувањето и обележувањето на месото и на производите од месо наменети за извоз во САД — — — — —	1534
724. Упатство за измени и дополненија на Упатството за спроведување контрола од страна на ветеринарниот инспектор при превозот со средства на јавниот сообраќај на пратки на добиток, суровини од добиток, производи и отпадоци, како и предмети со кои можат да се пренесуваат заразни болести кај добитокот — — — — —	1535
725. Решение за годишната програма за користење на средствата од таксите што се наплатени на странски друмски моторни возила — — — — —	1535
726. Решение за прописите за квалитетот на говедата и овците за колење — — — — —	1536
727. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди од областа на преработката на тутун — — — — —	1536